



## **Сава пензиско друштво а.д Скопје**

Финансиски извештаи  
за годината што завршува на  
31 декември 2018 и  
Извештај на независните ревизори



## **Содржина**

	<b>Страна</b>
Извештај на независниот ревизор	1 - 2
Извештај за сеопфатна добивка	3
Извештај за финансиската состојба	4
Извештај за промени во главнината	5
Извештај за паричните текови	6
Белешки кон финансиските извештаи	7 - 46
Прилог 1: Годишен извештај	
Прилог 2: Годишна сметка	



Ernst & Young  
Certified Auditors Ltd-Skopje  
bul. 8-mi Septemvri, 18-3/4  
1000 Skopje,  
Republic of Macedonia

Tel: (+389 2) 311 33 10  
Fax: (+389 2) 311 34 38  
www.ey.com

## ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

### Извештај на финансиски извештаи

#### До акционерите на Сава пензиско друштво АД Скопје

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Сава пензиско друштво АД Скопје (“Друштвото”), кои што ги сочинуваат извештајот за финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година и извештајот за сеопфатна добивка, извештајот за промените на капиталот, извештајот на паричните текови за годината која што завршува тогаш и прегледот на значајните сметководствени политики и други објаснувачки информации.

#### Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвувањето и објективното презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија, и интерна контрола којашто раководството смета дека е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи коишто се ослободени од материјално погрешно прикажување, без разлика дали се резултат на измама или грешка.

#### Одговорност на ревизорот

Нашата одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со Меѓународните стандарди за ревизија прифатени и објавени во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија. Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршуваме ревизијата за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи, без разлика дали е резултат на измама или грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвувањето и објективното презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки кои што се соодветни на околностите, но не за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото. Ревизијата исто така вклучува оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на раководството, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

## Мислење

Според нашето мислење, финансиските извештаи објективно ја презентираат, во сите материјални аспекти, финансиската состојба на Друштвото на 31 декември 2018 година како и финансиската успешност и паричните текови на Друштвото за годината што завршува тогаш во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување и сметководствената регулатива прифатена во Република Македонија.

## Извештај за други правни и регулаторни барања

Раководството, исто така, е одговорно за подготовка на годишниот извештај за работење во согласност со член 384 од Законот за трговски друштва. Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија е да известиме дали годишниот извештај за работење е конзистентен со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година. Нашите постапки во врска со годишниот извештај за работење се извршени во согласност со MCP 720 прифатен и објавен во Службен весник бр. 79 на 11 јуни 2010 година на Република Македонија и се однесуваат само на оценка дали историските финансиски информации во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиските извештаи на Друштвото.

Годишниот извештај за работење е конзистентен, во сите материјални аспекти, со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за годината што завршува на 31 декември 2018 година.

Ернст и Јанг Овластени Ревизори ДОО Скопје

  
Владимир Соколовски  
Управител



ЕРНСТ И ЈАНГ  
-ОВЛАСТЕНИ  
РЕВИЗОРИ  
ДОО  
СКОПЈЕ

  
Владимир Соколовски  
Овластен ревизор

Скопје,  
26 февруари 2019 година

**Сава пензиско друштво а.д Скопје**

**Финансиски извештаи на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за сеопфатна добивка**

	Белешка	За годината што завршува на 31 декември	
		2018	2017
<b>Приходи од управување со фондови</b>		<b>217.570</b>	<b>194.688</b>
Приходи од надоместок од придонеси	2.3 В	88.675	85.508
Приходи од надоместок од управување	2.3 В	128.894	109.180
Приходи од надоместок за премин	2.3 В	1	-
<b>Расходи од управување со фондови</b>		<b>(61.939)</b>	<b>(56.630)</b>
Расходи за МАПАС	2.3 Г	(28.271)	(25.007)
Расходи за чувар на имот	2.3 Г	(17.768)	(17.797)
Трошоци за трансакции		(154)	(13)
Трошоци за маркетинг		(10.978)	(10.010)
Трошоци за агенти		(3.473)	(2.578)
Останати трошоци од управување со фондови		(1.295)	(1.225)
<b>Добивка од управување со фондови</b>		<b>155.631</b>	<b>138.058</b>
Приходи од камати на вложувања во депозити	5	8.796	5.849
Приходи од камати на вложувања во хартии од вредност	6	8.132	9.176
Останати приходи	7	1.908	4.465
Материјални трошоци	8	(14.620)	(13.994)
Трошоци за вработени	9	(49.757)	(46.319)
Амортизација	17, 18	(1.760)	(1.914)
Останати нематеријални расходи	10	(6.510)	(8.132)
<b>Добивка пред одданочување</b>		<b>101.820</b>	<b>87.189</b>
Данок на добивка	11	(10.344)	(8.883)
<b>Нето добивка за годината</b>		<b>91.476</b>	<b>78.306</b>
Нето добивка од повторно вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба		7.570	4.750
Актуарски добивки/(загуби) од останати користи на вработени		191	(70)
<b>Друга нето сеопфатна добивка</b>		<b>7.761</b>	<b>4.680</b>
<b>ВКУПНА НЕТО СЕОПФАТНА ДОБИВКА</b>		<b>99.237</b>	<b>82.986</b>

Сава пензиско друштво а.д. Скопје  
Белешки кон финансиските извештаи  
на и за годината што завршува на 31 декември 2018


(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиската состојба

	Белешка	На 31 декември	
		2018	2017
<b>СРЕДСТВА</b>			
Парични средства и парични еквиваленти	12	7.527	48.817
Депозити	13	334.208	182.875
Хартии од вредност	14	185.627	232.003
Останати финансиски средства	15	12.027	10.898
Останати средства	16	681	446
Материјални вложувања	17	2.777	1.260
Нематеријални вложувања	18	1.920	2.690
<b>ВКУПНИ СРЕДСТВА</b>		<b>544.767</b>	<b>478.989</b>
<b>ОБВРСКИ</b>			
Останати финансиски обврски	19	12.858	11.285
Обврски за користи на вработени	20	1.629	1.493
Останати обврски	21	3.786	9.546
Обврски за данок на добивка		2.104	1.603
Одложени даночни обврски	22	1.313	472
<b>Вкупно обврски</b>		<b>21.690</b>	<b>24.399</b>
<b>АКЦИОНЕРСКИ КАПИТАЛ</b>			
Основна главнина	23	130.001	130.001
Ревалоризациони резерви		11.820	4.250
Законски резерви		13.747	13.747
Останати резерви		7.276	5.124
Акумулирана добивка	24	360.233	301.468
<b>Вкупно капитал</b>		<b>523.077</b>	<b>454.590</b>
<b>ВКУПНО ОБВРСКИ И КАПИТАЛ</b>		<b>544.767</b>	<b>478.989</b>

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 46 се одобрени од Управниот Одбор на 13 февруари 2019 година и беа потпишани во нивно име од:

  
Мира Шекутковска  
Член на Управен одбор

  
Давор Вукадиновиќ  
Претседател на Управен одбор

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**Извештај за промени во главнината**

	Основна главнина	Ревалори- зациони резерви	Законски резерви	Останати резерви	Акумули- рана Добивка	Вкупно
<b>Состојба на 1 јануари 2017</b>	<b>130.001</b>	<b>(500)</b>	<b>13.747</b>	<b>3.257</b>	<b>225.099</b>	<b>371.604</b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	78.306	<b>78.306</b>
Нето добивки (загуби) од вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба	-	4.750	-	-	-	<b>4.750</b>
Актуарски добивки (загуби) на дефинирани планови за користи на вработени	-	-	-	-	(70)	<b>(70)</b>
<b>Вкупна нето сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>4.750</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>78.236</b>	<b>82.986</b>
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	-	-
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	1.867	(1.867)	-
<b>Состојба на 31 декември 2017</b>	<b>130.001</b>	<b>4.250</b>	<b>13.747</b>	<b>5.124</b>	<b>301.468</b>	<b>454.590</b>
Нето добивка за годината	-	-	-	-	91.476	<b>91.476</b>
Нето добивки (загуби) од вреднување на хартии од вредност расположиви за продажба	-	7.570	-	-	-	<b>7.570</b>
Актуарски добивки (загуби) на дефинирани планови за користи на вработени	-	-	-	-	191	<b>191</b>
<b>Вкупна нето сеопфатна добивка</b>	<b>-</b>	<b>7.570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.667</b>	<b>99.237</b>
Исплатена дивиденда	-	-	-	-	(30.750)	<b>(30.750)</b>
Издвоена добивка за реинвестирање	-	-	-	2.152	(2.152)	-
<b>Состојба на 31 декември 2018</b>	<b>130.001</b>	<b>11.820</b>	<b>13.747</b>	<b>7.276</b>	<b>360.233</b>	<b>523.077</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

**Извештај за паричните текови**

	Белешка	2018	2017
<b>Паричен тек од основната дејност</b>			
Добивка пред оданочување		101.820	87.189
<i>Коригирана за:</i>			
Амортизација на материјални и нематеријални вложувања		1.760	1.914
Расходувани материјални вложувања		-	268
Приходи од камата	5, 6	(16.928)	(15.025)
		86.652	74.346
Промени во останати финансиски средства		(1.129)	(389)
Промени во останати средства		(235)	207
Промени во останати финансиски обврски		1.573	276
Промени во резервирања		136	283
		(5.760)	758
		81.237	75.481
Наплатени камати		15.128	13.832
Платен данок на добивка		(9.842)	(9.092)
Ефект од курсни разлики на хартии од вредност		15	(64)
		86.538	80.157
<b>Нето паричен тек од основната дејност</b>			
<b>Паричен тек од инвестиционата дејност</b>			
Набавка на материјални вложувања		(1.981)	(740)
Набавка на нематеријални вложувања		(386)	(841)
Пласмани во депозити		(194.000)	(67.600)
Доспеани и вратени депозити од банки		44.500	35.500
Приливи од хартии од вредност расположливи за продажба		61.963	47.674
Купени хартии од вредност расположливи за продажба		(7.174)	(45.706)
		(97.078)	(31.713)
<b>Нето паричен тек од инвестиционата дејност</b>			
<b>Парични текови од финансиска активност</b>			
Дивиденди		(30.750)	-
		(30.750)	-
<b>Нето паричен тек од финансиска активност</b>			
<b>Нето зголемување/(намалување) на паричните средства и паричните еквиваленти</b>			
		(41.290)	48.444
<b>Парични средства и парични еквиваленти на почетокот на периодот</b>			
		48.817	373
<b>Парични средства и парични еквиваленти на крајот на периодот</b>			
	12	7.527	48.817

Белешките од страна 7 до 46 се составен дел на овие финансиски извештаи



**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

## **1 Општи информации**

Сава пензиско друштво а.д. Скопје (во понатамошниот текст "Друштвото") претставува акционерско друштво основано на 17 мај 2005 година со седиште во Република Македонија. Друштвото е основано по Одобрение од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) со број 01-01 од 04 април 2005 година.

Со блок трансакцијата која се изврши на 13.03.2018 година заврши процесот на пренос на 100% од акциите на Друштвото, во сопственост на НЛБ дд Љубљана како сопственик на 51% од акциите и НЛБ Банка АД Скопје како сопственик на 49% од акциите. Купувач на 100% од сопственоста на акциите на Друштвото е: "Позаваровалница Сава дд Љубљана", впишан во акционерската книга на Друштвото, како нов акционер, на 14.03.2018 година. Краен сопственик на Друштвото е "Позаваровалница Сава дд Љубљана",

На 08.06.2018 година е дадено Решение од страна на Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС) со кое се одобрува промената на називот на Друштвото и фондовите со кои управува Друштвото. Името на Друштвото е променето од "НЛБ Нов пензиски фонд АД Скопје" во "Сава пензиско друштво а.д. Скопје". Името на задолжителниот фонд е променето од Отворен задолжителен пензиски фонд "НЛБ Пензиски фонд" во Отворен задолжителен пензиски фонд "Сава пензиски фонд", а името на доброволниот фонд е променето од Отворен доброволен пензиски фонд "НЛБ Пензија плус" во Отворен доброволен пензиски фонд "Сава пензија плус". Примената на новото име на Друштвото е по уписот на промената на називот во Централен регистар.

Друштвото има единствена дејност на управување со пензиските фондови, нивно претставување пред трети лица, како и други дејности поврзани со управувањето со фондовите.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Мајка Тереза бр.1  
1000 Скопје  
Република Македонија

Вработени

На 31 декември 2018 година Друштвото има 33 вработени (31 декември 2017: 31 вработен).

Надзорен одбор

Јуре Корент - Претседател на Надзорен одбор

Мојца Горњак - Член на Надзорен одбор

Павел Гојкович - Член на Надзорен одбор

Гоце Христов - независен член на Надзорен одбор

Управен одбор

Давор Вукадиновиќ - Претседател на Управен одбор

Мира Шекутковска - Член на Управен одбор

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи**

**2.1 Основи за подготовка и презентација на финансиските извештаи**

Основните сметководствени политики применети при составување на финансиските извештаи се наведени во понатамошниот текст и истите се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

**Основа за составување на финансиските извештаи**

Финансиските извештаи на Друштвото се изготвени во согласност со Законот за трговски друштва ("Службен весник на РМ" бр.28/04, 84/05, 71/06, 25/07, 87/08, 17/09, 23/09, 42/10, 48/10, 8/11, 21/11, 24/11, 166/12, 70/13, 119/13, 120/13, 187/13, 13/14, 41/14, 138/14 88/15, 192/15, 6/16, 30/16 ,61/16 и 120/18), Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување (МАПАС), објавен во Службен весник на РМ бр. 11/2011,30/2012...32/2018 и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009, 164/2010 и 107/2011) во кој се објавени Меѓународните сметководствени стандарди (МСС), Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), заедно со толкувањата на Постојниот комитет за толкување (ПКТ) и толкувањата на Комитетот за толкување на меѓународното финансиско известување (КТМФИ), утврдени и издадени од Одборот за меѓународни сметководствени стандарди (ОМСС) заклучно со 1 јануари 2009 година. Овој правилник се применува од 1 јануари 2010 година.

Меѓутоа, до датумот на составување на придружните финансиски извештаи не се преведени и објавени сите измени и дополнувања на МСС/МСФИ и толкувањата на КТМФИ кои стапиле на сила за годишните периоди кои започнуваат на 1 јануари 2009 година. Притоа придружните финансиски извештаи на Друштвото се прикажани во согласност со билансните шеми објавени во Правилникот за формата и содржината на годишната сметка ("Службен весник на Република Македонија" бр. 60/14), чиј сет на финансиски извештаи отстапува од оние дефинирани во МСС 1 – Презентирање на финансиските извештаи и притоа во поединечни делови отстапува од начинот на презентација на одредени билансни позиции предвидени со наведениот стандард. Објавените стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени, како и објавените стандарди и толкувања кои сè уште не се во примена се обелоденети во белешките 2.2 и 2.3.

Во врска со погоре наведеното, а имајќи ги во предвид потенцијално материјалните значајни ефекти од разликите помеѓу сметководствените прописи на Република Македонија и МСФИ/МСС, кои можат да имаат влијание на реалноста и објективноста на финансиските извештаи на Друштвото, придружените финансиски извештаи не можат да се сметаат за финансиски извештаи изготвени во согласност со МСФИ и МСС.

Финансиските извештаи се изготвени според методот на историска набавна вредност, освен за хартиите од вредност расположливи за продажба и финансиските средства кои се мерени по објективна вредност. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото се прикажани во илјади македонски денари. Денарот претставува официјална валута на известување во Република Македонија.

Друштвото не врши разграничување на агентските трошоци за надоместоци и бонуси за склучени договори со членовите на задолжителниот фонд. Согласно Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од МАПАС, Друштвото ги признава како расход во Извештајот за сеопфатна добивка сите агентски трошоци во моментот на нивното настанување. Исто така, согласно барањето на МАПАС, Друштвото не врши резервирања за неискористени денови од годишен одмор во годината за која се однесуваат деновите од годишен одмор.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**

**2.2 Објавени стандарди и толкувања кои се на сила во тековниот период, а кои сè уште не се официјално преведени и усвоени**

Заклучно со 31 декември 2018 година, немаше нови стандарди, амандмани на стандарди и интерпретации објавени во Службен весник на Република Македонија применливи за 2018 година.

**2.3 Сметководствени политики**

**А Трансакции со странска валута**

Деловните промени во странска валута се искажуваат според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на Извештајот за финансиска состојба.

Добивките/загубите од курсни разлики се признаваат како приход/расход во Извештајот за сеопфатна добивка во периодот кога настанале.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра (ЕУР). Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2018 и 2017 година беа како што следи:

Девизен курс: ЕУР	31 декември 2018 МКД	31 декември 2017 МКД
ЕУР	61,4950	61,4907

**Б Нетирање на финансиски инструменти**

Средствата и обврските, приходите и расходите се пребиваат единствено во случај кога пребивањето се бара и дозволува со некој стандард.

**В Приходи од управување со задолжителен и доброволен фонд**

Приходот од управување со фондовите се признава кога е веројатно дека Друштвото ќе има прилив на идни економиски користи и истите може веродостојно да се измерат. Друштвото остварува приходи од управување со задолжителен и доброволен пензиски фонд по следните основи:

Надоместок од придонеси кој се пресметува како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална сметка и на секоја индивидуална потсметка на посебната сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на задолжителниот фонд, односно како % од уплатените придонеси на секоја индивидуална и професионална сметка пред тие да бидат претворени во сметководствени единици на доброволниот фонд. Надоместокот од придонеси, уплатени во задолжителниот пензиски фонд во 2018 година изнесува 2,5% (2017: 2,75%).

Надоместокот од придонеси, уплатени на индивидуална сметка во доброволниот пензиски фонд изнесува 2,9% (2017: 2,9%). Надоместокот од придонеси кај професионалните шеми се уредува со Договор помеѓу Друштвото и осигурителот и Договор за организирање и финансирање на професионална пензиска шема, склучен помеѓу осигурителот и претставник на неговите вработени или членови.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**В Приходи од управување со задолжителен и доброволен фонд (продолжение)**

Надоместок за управување кој се пресметува како % од нето средствата на задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд.

Надоместокот за управување со задолжителен пензиски фонд на месечно ниво во 2018 година изнесува 0,035% (2017: 0,035%) од вредноста на нето средствата на задолжителниот фонд, додека надоместокот за управување со доброволен пензиски фонд изнесува 0,10% од вредноста на нето средствата на доброволниот фонд на месечно ниво (2017: 0,10%).

Приходите од надоместок од придонеси и надоместок за управување се признаваат како приходи во периодот во кој услугата е обезбедена.

На 23 јануари 2013 година во Службен Весник на РМ број 13 е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување со кој се извршија измени на висината на одредени надоместоци кои Друштвото ги наплаќа или плаќа, а кои стапија на сила почнувајќи од 2014 година, па натаму. Согласно Законот, висината на надоместокот од придонеси, кој го наплатува Друштвото не може да изнесува повеќе од 2,75% за 2017 година, 2,5% за 2018 година, 2,25% за 2019 година и 2% за 2020 година, од секој уплатен придонес.

Висината на надоместокот од управување, кој го наплатува Друштвото не може да изнесува повеќе од 0,035% за 2017 година и 2018 година и 0,03% за 2019 година и 2020 година.

**Надоместок за премин**

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг задолжителен пензиски фонд
Број на денови ≤ 720	15 евра
Број на денови > 720	Не се плаќа надоместок за премин

Број на денови	Износ на надоместок за премин од еден во друг доброволен пензиски фонд
Број на денови ≤ 360	10 евра
Број на денови > 360	Не се плаќа надоместок за премин

Бројот на денови се пресметува согласно законската регулатива. Приходите од надоместок за премин се признаваат кога е веројатно дека идни економски користи поврзани со преминот ќе претставуваат прилив во Друштвото.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд**

**Расходи за МАПАС**

Друштвото е обврзано да плаќа надоместок на МАПАС во висина од 0,8% од вкупните придонеси уплатени во задолжителниот, односно доброволниот пензиски фонд, управувани од страна на Друштвото. (2017:0,8%).

**Расходи за чувар на имот**

Чувар на средствата на задолжителниот пензиски фонд управуван од страна на Друштвото е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на задолжителниот пензиски фонд и изнесува 0,055% за вредност од ЕУР 400 милиони до ЕУР 500 милиони (до 01.02.2018: 0,064%). Вредноста на имотот на задолжителниот фонд во 2018 година не надмина ЕУР 500 милиони.

Чувар на средствата на доброволниот пензиски фонд е Комерцијална Банка АД Скопје. Надоместокот за Комерцијална Банка АД Скопје се пресметува како % од вкупната вредност на имотот на доброволниот пензиски фонд и изнесува 0,25% (2017: 0,25%), до вредност на имотот од ЕУР 50 милиони. Вредноста на имотот на доброволниот фонд во 2018 година не надмина ЕУР 50 милиони.

**Трошоци за трансакции**

Трошоците за трансакции се трошоци кои согласно Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување, во име на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд, а за сметка на пензиското друштво ги плаќа пензиското друштво. Трошоците за трансакции, во најголема мера се однесуваат на активностите што ги врши суб чуварот–депозитарна институција која има дозвола издадена од надлежен орган во земја надвор од Република Македонија и е овластена за таква дејност согласно законите на државата каде се чуваат средствата на задолжителниот и доброволниот пензискиот фонд, поврзани со грижа за извршување на даночни обврски и трошоците за поврат на данок и/или други активности на суб чуварот поврзани со даночните обврски/права на пензискиот фонд.

**Трошоци за маркетинг**

Трошоците за маркетинг се трошоци поврзани со активности чија цел е зачленување или премин на членови од еден во друг пензиски фонд, рекламирање на карактеристиките на системот на капитално финансирано пензиско осигурување и особено на пензиското друштво.

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**

**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Г Расходи од управување со задолжителен и доброволен фонд (продолжение)**

Трошоците за маркетинг исто така опфаќаат и трошоци направени со цел обезбедување услуга и информација или објективно и навремено обезбедување податок поврзан со работењето на пензиското друштво, на сегашни или идни членови на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд, како и трошоци поврзани со известувањата кои се доставуваат до членовите на задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Овие расходи се признаваат и евидентираат на пресметковна основа кога трошоците се стварно настанати.

**Трошоци за агенти**

Друштвото има овластени агенти – лица ангажирани по договор за дело чија активност е насочена кон привлекување на нови членови во задолжителниот односно доброволниот пензиски фонд. Трошоците за агенти опфаќаат трошоци направени за организирање и полагање на испит за стекнување на својство на агент, за упис во регистарот на агенти, за издавање и продолжување на дозволата на агент, надоместоци за склучени договори, трошоци за едукација на агентската мрежа и сл. Вреднувањето на агентската провизија се врши согласно Тарифникот за провизионирање на Друштвото, на месечна основа. Сите трошоци за агенти се признаваат во Извештајот за сеопфатна добивка во моментот на нивното настанување, согласно Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи на пензиското друштво донесен од МАПАС.

**Останати трошоци за управување со задолжителен и доброволен фонд**

Овие трошоци ги опфаќаат трошоците за внес, корекција и поништување на договор за членство во Регистарот на членови, поднесоци и жалби до МАПАС, трошоците за спроведување на постапка за давање согласности од страна на МАПАС, трошоците за пристап кон информациониот систем на МАПАС и други трошоци поврзани со управување со фондовите.

**Д Приходи и расходи од камати**

Приходите и расходите по основ на камата се пресметани на сите каматоносни побарувања и обврски врз основа на законските прописи на Република Македонија или со договор помеѓу доверителот и должникот. Приходите и расходите од камати се признаваат сразмерно на времето на употреба на финансиските инструменти.

Приходите од камати се вреднуваат со употреба на методот на ефективна каматна стапка која што го зема во предвид ефективниот принос на средството. Ефективната каматната стапка се користи за дисконтирање на текот на идните парични примања во рамките на векот на употреба на средството и тоа на износ еднаков на почетната сметководствена вредност на средството. Трансакциските трошоци направени при стекнувањето на финансискиот инструмент, претставуваат составен дел на каматната стапка и се разграничуваат и признаваат како приход од камата во рамките на периодот на употреба на финансискиот инструмент. Дисконтот, како дел од амортизираната набавна вредност на вложувањата во ХВ се признава како компонента на приходот од камати.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Г Финансиски средства**

Друштвото ги вложува своите слободни парични средства во депозити и хартии од вредност кои се дозволени согласно Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување.

Друштвото располага со едно портфолио на хартии од вредност - расположливи за продажба. Сместувањето на хартиите во портфолио расположливи за продажба е резултат на определбата на Друштвото да вложува во хартии од вредност кои можат да бидат оттуѓени во било кое време, доколку се јави потреба од генерирање на ликвидни средства.

*Хартии од вредност расположливи за продажба*

Вложувањата во должнички хартии од вредност, Друштвото почетно ги признава како ставка на Извештајот за финансиска состојба, тогаш кога тоа станува странка во договорените одредби од инструментот, односно на датумот на тргување. Вложувањата во хартии од вредност почетно се вреднуваат по нивната набавна вредност со вклучени трошоци на трансакции направени за нивно стекнување. На крајот на секој месец се врши проценка и сведување на нивната сметководствена вредност на пазарната вредност, според просечните пазарни цени објавени на активен пазар. Државните обврзници за кои не постои активен пазар, се вреднуваат по објективна вредност, утврдена со техника за вреднување која базира на пазарни претпоставки. Целта на техниката за вреднување е да се утврди која би била трансакциската цена на датумот на мерење, за размена под комерцијални услови.

Ефектот од промената на објективната вредност има влијание врз главнината. Дисконтот како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на приходите од камати на месечна основа. Премијата како дел од амортизационата вредност се признава како компонента на расходите од камати на месечна основа.

*Депризнавање на финансиските инструменти*

Друштвото врши депризнавање на ХВ во случаите кога ја губи контролата над договорените права кои произлегуваат од нив, односно кога истите ќе ги продаде, кога истите ќе доспеат или на друг начин оттуѓат.

Во моментот на депризнавање на ХВ расположливи за продажба (продажба, доспевање и сл), кумулативните нереализирани добивки/загуби кои претходно биле признаени во главнината се депризнаваат од капиталот и нето добивките/загубите се пренесуваат и признаваат во Билансот на успех како реализирани добивки/загуби. Во портфолиото до доспевање. ХВ се депризнаваат при доспевање на дел или целосно доспевање на главницата.

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**






**f Финансиски средства (продолжува)**

*Оштетување на финансиските инструменти*

Друштвото е должно најмалку еднаш годишно да проверува, дали постојат објективни докази за оштетување на вредноста на должничките ХВ. Друштвото признава загуба поради оштетување кај ХВ, доколку нивната сметководствена вредност е поголема од нивниот проценет надоместлив износ. Како надоместлив износ се зема повисокиот износ помеѓу пазарната вредност намалена за трошоците на продажба и употребната вредност - сегашна вредност на проценети идни парични текови, дисконтирани со првобитната ефективна каматна стапка на инструментот.

Загубата поради оштетување се признава како расход во Билансот на успех. Кај ХВ расположливи за продажба износот на загубата поради оштетување претставува кумулативната загуба која што била признаена во капиталот, односно разликата помеѓу почетната набавна вредност и тековната објективна вредност на ХВ. Кај финансиските инструменти кои се чуваат до доспевање, загубата поради оштетување се вреднува како разлика помеѓу поголемата од сметководствената вредност и сегашната вредност на проценетите идни парични текови дисконтирани со ефективната каматна стапка.

Фактори/индикатори за постоење на оштетување се:

-  значајна финансиска потешкотија на издавачот на финансискиот инструмент или должникот;
-  фактичко прекршување на договорот, како што е неплаќање или доцнење на плаќањата на главницата и каматата;
-  голема веројатност дека должникот ќе влезе во стечајна постапка или во друг вид на финансиска реорганизација;
-  исчезнување на активен пазар за финансиското средство поради финансиски потешкотии;
-  значително и продолжено намалување на објективната вредност под набавната (објективната вредност да е пониска од 70% од набавната вредност или како продолжено намалување на објективната вредност се смета она кое трае подолго од 9 месеци).

Друштвото на секој датум на известување проверува дали сè уште постојат факторите кои довеле до признавање на загуба поради оштетување кај ХВ и доколку утврди дека истите повеќе не постојат, се врши анулирање/ослободување на претходно признаениот износ на загуба.



**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Е Материјални вложувања и нематеријални вложувања**

Материјалните средства се признаваат како средства во Извештајот за финансиска состојба, само доколку е веројатно дека идните економски користи кои се поврзани со средствата ќе претставуваат прилив за Друштвото и нивната набавна вредност може веродостојно да се измери, и тоа во моментот кога на Друштвото му се пренесени сите ризици и користи од нивното користење за деловни цели.

Нематеријалните средства се признаваат како средства на денот на нивното стекнување, доколку се очекуваат идни економски користи од нивната употреба, доколку набавната вредност на средствата може веродостојно да се измери, имаат сопствен идентитет препознатлив од целината на средствата и се контролирани од страна на Друштвото.

Друштвото ги евидентира материјалните и нематеријалните вложувања според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и акумулираната загуба поради оштетување. Намалувањето на материјалните и нематеријалните вложувања произлегува од продажбите, расходувањата и пресметаната тековна амортизација.

Последователните издатоци се капитализираат во сметководствената вредност на средствата, само тогаш кога истите ги зголемуваат идните економски користи на тие средства и ја подобруваат состојбата на средствата (се продолжува корисниот век, се зголемува капацитетот, се подобрува квалитетот на производите и услугите, се намалуваат трошоците и сл).

Друштвото на секој датум на Извештајот за финансиска состојба, врши проценка дали постојат докази за оштетување на материјалните и нематеријалните средства (пазарната вредност на средството се намалила повеќе од очекуваното, се намалил периодот на употреба или корисноста на средството, постои физичка или технолошка застареност и сл). Средствата се оштетени доколку сметководствената вредност е поголема од проценетиот надоместлив износ.

Капиталните добивки или загуби кои произлегуваат од овие трансакции се прикажуваат во Извештајот за сеопфатна добивка. Амортизацијата на материјалните и нематеријалните вложувања се пресметува според праволиниска метода и се распределува врз системска основа за време на најдобрата проценка на корисниот век на употреба. Стапките на амортизација се така одредени да вредноста на материјалните и нематеријалните средства се распоредува во трошоци во проценетиот период на неговата корисност.

Применетите годишни стапки на амортизација, според проценетиот период на корисност се следните:

Моторни возила	25%
Мебел и канцелариска опрема	20%
Компјутерска опрема	25%
Останата опрема	10%
Нематеријални средства	20%

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*



**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Ж Парични средства и парични еквиваленти**

Паричните средства и паричните еквиваленти ги сочинуваат: паричните средства на трансакциска сметка, парични средства во благајна и депозити со оригинален рок на доспевање до 3 месеци.

**3 Трошоци за користи на вработените**

Трошоците за користи на вработените се состојат од:

-  Трошоци за краткорочни користи: плати и социјални придонеси, платени отсуства, платени годишни одмори, регрес за годишен одмор, новогодишен надомест, немонетарни користи (здравствена заштита, осигурување и сл), надомест за одвоен живот, приватно здравствено осигурување и други примања по договори за вработување.
-  Долгорочни користи: јубилејни награди, отпремнина за одење во пензија и надомест по основ доброволна пензиска шема.

Краткорочните користи се вреднуваат по недисконтиран износ, кој се очекува да биде платен врз основа на работен однос.

Долгорочните користи се вреднуваат според сегашната вредност т.е. дисконтирани идни парични текови на дефинираните користи на датумот на Извештајот за финансиска состојба. Долгорочните користи се очекува да бидат измирени во период подолг од 12 месеци по датумот на известување. Повторните мерења кај резервирањата за јубилејни награди, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во Билансот на успех. Повторните мерења кај резервирањата за пензии, кои произлегуваат од актуарска добивка или загуба, освен износите вклучени во нето камати, се признаваат во капиталот.

**S Финансиски обврски**

Во краткорочни финансиски обврски, Друштвото ги класифицира сите обврски чиј рок на доспевање е до 12 месеци, а во долгорочни финансиски обврски сите обврски чиј рок на доспевање е подолг од 12 месеци.

Друштвото ги признава финансиските обврски како ставка во Извештајот за финансиска состојба тогаш кога е веројатно дека ќе има одлив на средства кој може веродостојно да се измери.

Финансиските обврски се евидентираат по номинална вредност врз основа на соодветен сметководствен документ (фактура, договор, пресметка), согласно законските прописи и согласно Одлуките на Друштвото.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**И Данок на добивка**

Основа за пресметување на данокот е добивката утврдена како разлика меѓу вкупните приходи и вкупните расходи на даночниот обврзник, во износи утврдени согласно со прописите за сметководство и сметководствените стандарди и искажана во Билансот на успех.

Основата се зголемува за непризнаените расходи за даночни цели, но и за дел од потенцијално неостварените приходи од поврзани лица (приходни камати и трансферни цени). Законот за данокот на добивка како даночно непризнаени ги дефинира оние расходи кои не се во функција на дејноста на субјектот, односно не се непосреден услов за извршување на дејноста и не се последица од вршењето на таа дејност (подароци, репрезентација, премии за менаџерско осигурување, исплатени надоместоци на трошоци од работен однос над утврдените износи и сл).

Даночната основа се намалува за износот на извршените вложувања од добивката од предходната година (реинвестирана добивка). Под реинвестирана добивка се подразбираат извршените инвестициски вложувања од добивката за развојни цели, односно вложувањата заради проширување на дејноста на даночниот обврзник во материјални средства (недвижности, постројки и опрема, освен патнички автомобили, мебел, теписи, бела техника, уметнички дела од ликовната и применета уметност) и нематеријали средства (компјутерски софтвер и патенти).

Даночен период за кој се утврдува данокот на добивка е една календарска година, а обврзник за пресметување и плаќање на данокот е секое правно лице- резидент на Република Македонија кој остварува добивка од вршењето на дејноста во земјата и странство. Стапката на данокот на добивка изнесува 10%. Заради времените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување се пресметува одложен данок. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

Во периодот од 1 јануари 2009 година до 31 декември 2013 година, компаниите не требаа да плаќаат данок на добивката пред оданочување, се додека таа не се дистрибуира во форма на дивиденди или друга форма на распределба на добивката. Ако дивидендата, која произлегува од добивката генерирана во периодот 2009-2013 е исплатена, 10% данок ќе се плаќа во моментот на исплата на дивидендата, без оглед на тоа дали е во паричен или непаричен облик. Со оглед на тоа дека данокот произлегува од акумулираната добивка, таквиот данок се признава во капиталот.

**Ј Акционерски капитал**

Акционерскиот капитал се состои од обични акции и е целосно уплатен во паричен износ.

**К Законски резерви**

Согласно законот за трговски Друштва, Друштвото е обврзано да издвојува законска резерва во износ од 5% од остварената годишна добивка, се додека законските резерви не достигнат износ од 1/10 од основачкиот капитал на Друштвото. На 31 декември 2018 година задолжителната резерва на Друштвото го има достигнато износот од 1/10 основачкиот капитал.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**2 Основи за подготовка на финансиските извештаи (продолжение)**  
**2.3 Сметководствени политики (продолжение)**

**Л Наеми**

Наемите со кои значаен дел од ризикот и наградите од сопственоста се задржани од страна на наемодавачот се класифицирани како оперативен наем. Плаќањата направени по основ на оперативен наем (нето од било какви поттикнувања од страна на наемодавателот) се признаваат во извештајот за сеопфатна добивка на праволиниска основа во текот на периодот на наемот. Наемите со кои се пренесуваат сите ризици и награди на закупопримачот се класифицирани како финансиски наем. Финансиските наеми се признаваат како средство на почетокот на наемот, по пониската од објективната вредност на средството и сегашната вредност на сите идни плаќања за наемот. Изнајмените средства се амортизираат во тек на корисниот век на средствата. Плаќањата за наем се состојат од плаќања на камата и главница.

**Љ Останати резерви**

Согласно Законот за данок на добивка, даночната основа може да се намали за износот на инвестициите во материјални и нематеријални средства, пропишани во законот. За да може да се искористи даночното ослободување, Друштвото мора да издвои дел од добивката од предходната година во износ кој се очекува да биде инвестиран во материјални и нематеријални средства во тековната година.

**М Резервирања**

Резервирањата се признаваат кога има сегашна законска или договорена обврска како резултат на минати настани, кога е веројатно дека ќе биде потребен одлив на средства за да се подмири обврската и кога може да биде направена реална проценка на износот. Резервирањата се утврдуваат преку дисконтирање на очекувани идни парични текови користејќи стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни претпоставки за временската вредност на парите и ризиците поврзани со обврската.

**Н Споредбени податоци**

Со цел посоодветно да се прикаже тековната година одредени ставки од споредбените податоци се рекласифицирани. Овие рекласификации не резултираа со значајни промени во содржината и формата на финансиските информации презентирани во финансиските извештаи. Причините за рекласификациите направени во овие финансиски извештаи се обелоденети во белешка 12.

**3 Управување со ризици**

Активностите на Друштвото се изложени на различни видови ризици и заради тоа се потребни анализи, евалуации, прифаќање и раководење на одредено ниво на ризик. Целта на Друштвото е да постигне оптималност помеѓу ризикот и приносот и да ги минимизира потенцијалните негативни ефекти за финансискиот резултат на Друштвото. Политиките за управување со ризик се дизајнирани на тој начин да ги идентификуваат и анализираат овие ризици, да воспоставуваат соодветни ризични лимити и контроли. Друштвото често ги ревидира политиките за управување со кредитен, пазарен, ликвидносен и оперативен ризик.



Управувањето со кредитен ризик во најголема мера е законски регулирано со ограничување на вложувањата на Друштвото во банкарски депозити и должнички хартии од вредност чиј издавач е Република Македонија.

### **3    Управување со ризици (продолжение)**

Кредитниот ризик претставува веројатност дека издавачот на должничките инструменти и депозитите нема да биде во можност целосно или делумно да ги измири обврските во роковите на достасување.

Друштвото управува со кредитниот ризик на тој начин што ги вложува слободните парични средства само во законски дозволени инструменти.

Изборот на инструменти во кои се инвестира се врши во согласност со интерните акти на Друштвото, при што основни критериуми за избор се следните:

-  Должнички инструменти: стапка на принос до доспевање (YTM), валута, траење и рок до доспевање.
-  Депозити во банки:
  - Критериуми за избор на банка: се користи годишното рангирање на банките подготвено врз основа на годишни ревидирани финансиски извештаи;
  - Критериуми за избор на конкретен депозитен аранжман: стапка на принос – каматна стапка, вид на каматна стапка (фиксна или варијабилна), валута, рок до доспевање, посебни клаузули во договорот и сл.

Кредитниот ризик кај вложувањата во депозити, Друштвото го следи преку постојана анализа на способноста на банките да ги исполнат обврските кон Друштвото кои произлегуваат од договорот помеѓу договорените страни.

Менаџментот на Друштвото е на став дека со законските ограничувања и определбата да се чуваат хартиите од вредност на неопределен рок, со можност за нивно оттуѓување кога за тоа ќе се јави потреба може да управува со кредитниот ризик кај хартиите од вредност.

Со оглед на квалитетот на пласираните средства раководството на Друштвото не очекува некоја од договорените страни да не ги исполни обврските.

#### **A    Кредитен ризик**

На денот на составување на Извештајот за финансиска состојба, концентрацијата на кредитниот ризик е претставена преку долгорочни депозити кои се држат во НЛБ Банка АД Скопје, Охридска Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола, Уни Банка АД Скопје, Халкбанк АД Скопје, Силк Роуд Банка АД Скопје, Централна Кооперативна Банка АД и Стопанска Банка АД Скопје, краткорочен депозит во Уни Банка АД Скопје, депозит со рок на доспевање до 3 месеци кој се држи во Силк Роуд Банка АД Скопје, како и преку државни обврзници.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3 Управување со ризици (продолжение)**  
**A Кредитен ризик (продолжение)**  
**A.1 Максимална изложеност на кредитен ризик пред давање колатерал или други кредитни зголемувања (продолжение)**

	<b>Максимална изложеност</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Депозити – орочени	334.208	182.875
Парични средства и парични еквиваленти – Депозит со рок на доспевање до 3 месеци	6.039	48.088
Парични средства и парични еквиваленти – тековна сметка во банка	1.474	729
Хартии од вредност		
- Должнички инструменти	185.627	232.003
Останати финансиски средства	12.027	10.898
<b>31 декември</b>	<b>539.375</b>	<b>474.593</b>

Раководството е убедено во неговата способност да води контрола и да одржува минимална изложеност на кредитен ризик на Друштвото која произлегува од портфолиото на депозити и вложувања во хартии од вредност расположливи за продажба.

Останатите финансиски средства содржат пресметани приходи од управувачка провизија и побарувања за надоместоци од придонеси. Друштвото не гледа кредитен ризик поврзан со овие средства, со оглед на тоа што истите се наплаќаат директно од средствата на фондовите.

**A.2 Депозити**

Депозитите се дадени подолу:

	<b>31 декември 2018</b>	<b>31 декември 2017</b>
Ниту се достасани ниту оштетени	340.247	230.963
<b>Нето</b>	<b>340.247</b>	<b>230.963</b>

За целите на следење на кредитниот ризик, Друштвото ги анализира Депозитите врз основа на категоризација на банките која ја врши Народната банка на Република Македонија. Според категоризацијата, големи банки се банки со вкупна актива над 32,1 милијарди МКД, средни банки се банки со вкупна актива од 8 милијарди МКД до 32,1 милијарди МКД и мали банки се банки со вкупна актива помала од 8 милијарди МКД.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3    Управување со ризици (продолжение)**  
**А    Кредитен ризик (продолжение)**  
**А.2   Депозити (продолжение)**

Друштвото има вложувања во депозити во големи, средни и мали банки како што е прикажано подолу:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Депозити во големи банки	103.710	95.771
Депозити во средни банки	215.460	65.040
Депозити во мали банки	21.077	70.152
<b>31 декември</b>	<b>340.247</b>	<b>230.963</b>
	<b>31 декември 2018</b>	<b>31 декември 2017</b>
Нето максимална изложеност	340.247	230.963
Без колатерал	<b>340.247</b>	<b>230.963</b>

Сава пензиско друштво а.д. Скопје  
 Белешки кон финансиските извештаи  
 на и за годината што завршува на 31 декември 2018

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

3 Управување со ризици (продолжение)  
 А Кредитен ризик (продолжение)  
 А.3 Должнички инструменти

	31 декември 2018	31 декември 2017
Ниту се достасани ниту оштетени	185.627	232.003
<b>Нето</b>	<b>185.627</b>	<b>232.003</b>

На следнава табела е дадена анализа на должничките инструменти според нивниот издавач:

2018	Државни обврзници	Државни запси	Вкупно
Република Македонија	185.627	-	185.627
<b>Вкупно</b>	<b>185.627</b>	<b>-</b>	<b>185.627</b>
2017	Државни обврзници	Државни запси	Вкупно
Република Македонија	232.003	-	232.003
<b>Вкупно</b>	<b>232.003</b>	<b>-</b>	<b>232.003</b>



**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3    Управување со ризици (продолжение)**  
**А    Кредитен ризик (продолжение)**  
**А.3   Должнички инструменти (продолжение)**

Издавачот на должничките инструменти има ББ кредитен рејтинг (2017: ББ кредитен рејтинг) за долгорочно задолжување според Fitch рејтинг агенцијата.

Финансиските инструменти, мерени по фер вредност, се прикажани во следните нивоа на хиерархија, врз основа на начинот на одредување на објективната вредноста. Ниво 1 – Државни обврзници кои имаат објективна вредност и активен пазар и Ниво 2 – објективната вредност се одредува врз основа на пазарни претпоставки. Во ниво 1 се класификувани обврзници за денационализација. Во ниво 2 се класификувани континуирани обврзници, кои немаат активен пазар, но може да бидат продадени со директни преговори со купувач на пазарот преку шалтер. Објективната вредност на овие инструменти е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање.

<b>2018</b>	<b>Ниво 1</b>	<b>Ниво 2</b>	<b>Ниво 3</b>
Должнички инструменти			
- Државни обврзници	69.039	116.588	-
<b>Вкупно</b>	<b>69.039</b>	<b>116.588</b>	<b>-</b>
<b>2017</b>	<b>Ниво 1</b>	<b>Ниво 2</b>	<b>Ниво 3</b>
Должнички инструменти			
- Државни обврзници	70.590	161.413	-
<b>Вкупно</b>	<b>70.590</b>	<b>161.413</b>	<b>-</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

- 3**    **Управување со ризици (продолжение)**  
**A**    **Кредитен ризик (продолжение)**  
**A.4**    **Концентрација на ризикот на финансиските средства со кредитна изложеност**

*Географски регион*

Следнава табела ја анализира кредитната изложеност по географски региони.

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Македонија	Други земји	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	340.247	-	340.247
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	185.627	-	185.627
Останати финансиски средства	-	-	12.027	-	12.027
Парични средства на тековни сметки	-	-	1.474	-	1.474
<b>31 декември 2018</b>	-	-	<b>539.375</b>	-	<b>539.375</b>

	Држави од ЕУ	Европски држави кои не се членки на ЕУ	Република Македонија	Други земји	Вкупно
Пласмани во банки - депозити	-	-	230.963	-	230.963
Хартии од вредност - должнички инструменти	-	-	232.003	-	232.003
Останати финансиски средства	-	-	10.898	-	10.898
Парични средства на тековни сметки	-	-	729	-	729
<b>31 декември 2017</b>	-	-	<b>474.593</b>	-	<b>474.593</b>

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3     Управување со ризици (продолжение)**  
**Б     Пазарен ризик (продолжение)**

Пазарен ризик е ризикот дека промените во пазарните цени, како промена во каматните стапки, промена во цените на капиталот и девизните курсеви ќе влијаат на приходите на Друштвото или на вредноста на поседуваните финансиски инструменти. Друштвото ги проценува пазарните ризици и максималните загуби кои можат да се очекуваат, а кои се базираат на претпоставки за различни промени на пазарните услови. Раководството на Друштвото поставува граници за ризикот кој што може да се прифати и којшто редовно се следи.

**Б.1   Валутен ризик**

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакции во странска валута. Изложеноста на валутен ризик, во најголема мера произлегува од вложувањата во финансиски инструменти, поточно должнички хартии од вредност, и се манифестира преку влијание на вредноста на хартиите од вредност деноминирани во странска валута кои се чуваат во портфолиото расположиви за продажба. Друштвото го следи и управува со валутниот ризик преку месечна анализа на портфолиото на Друштвото.

На 31 декември 2018 година, Друштвото има средства и обврски искажани во ЕУР и тоа:

- државни обврзници во ЕУР во износ од МКД 185.627 илјади (2017: МКД 232.003 илјади) вклучени во позицијата Хартии од вредност.
- обврски спрема добавувачи во износ од МКД 307 илјади (2017: МКД 86 илјади) вклучени во позицијата Останати финансиски обврски.
- одложени даночни обврски во износ од МКД 1.313 илјади (2017: МКД 472 илјади)

На 31 декември ако курсот зајакне/ослабне за 5% во однос на ЕУР, а останатите променливи останат исти, капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за околу МКД 9.200 илјади (2017: МКД 11.572 илјади), најмногу како резултат на курсните разлики на државни обврзници.

**Б.2   Каматен ризик**

Ризикот од промена на каматните стапки е застапен кај активата на Друштвото, поточно кај вложувањата во депозити и долгорочни хартии од вредност, наспроти пасивата каде во досегашното работење нема каматоносни обврски, или истите се незначителни.

Друштвото управува со каматниот ризик преку следење на трендовите на каматните стапки, пресметка и следење на просечните каматни стапки, проценка на идните движења на каматните стапки, адекватно структурирање на инвестирањата на слободните парични средства и склучување на договори со фиксни приноси.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3    Управување со ризици (продолжение)**  
**Б    Пазарен ризик (продолжение)**  
**Б.2   Каматен ризик (продолжение)**

На 31 декември 2018 година Друштвото нема каматоносни обврски, додека каматоносната актива се состои од државни обврзници со фиксна каматна стапка, долгорочни и краткорочни депозити со фиксна и променлива каматна стапка.

Просечната каматна стапка на депозитите на 31 декември 2018 изнесува 3,3% (2017: 2,8%).

Депозитите со променлива каматна стапка учествуваат во вкупните депозити со 20,5% (2017: 49,4%).

Во 2018 година имаше промена на каматните стапки кај депозитите со варијабилна каматна стапка во: Силк Роуд Банка АД Скопје, Стопанска Банка АД Битола и Халкбанк АД Скопје.

На датумот на известување доколку каматните стапки на депозитите со променлива каматна стапка се помали/поголеми за 0,5%, а останатите променливи останат исти, добивката на Друштвото ќе се намали/зголеми за МКД 346 илјади (2017: МКД 569 илјади).

**Анализа на финансиските инструменти според видот на каматна стапка**

	<b>Фиксна каматна стапка</b>	<b>Варијабилна каматна стапка</b>	<b>Вкупно</b>
Пласмани во банки – депозити	270.599	69.648	<b>340.247</b>
Хартии од вредност			
- Должнички инструменти	185.627	-	<b>185.627</b>
<b>Вкупно 2018</b>	<b>456.226</b>	<b>69.648</b>	<b>525.874</b>
Пласмани во банки – депозити	116.723	114.240	<b>230.963</b>
Хартии од вредност			
- Должнички инструменти	232.003	-	<b>232.003</b>
<b>Вкупно 2017</b>	<b>348.726</b>	<b>114.240</b>	<b>462.966</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

---

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**3    Управување со ризици (продолжение)**  
**Б    Пазарен ризик (продолжение)**  
**Б.3   Ценовен Ризик**

**В    Ликвидносен ризик**

Ликвидносен ризик претставува веројатност од случување на негативни настани кои ќе доведат до неможност Друштвото да ги исполнува достасаните обврски.

Друштвото има воспоставено постапка за управување со ликвидносниот ризик на месечно ниво и известува за месечната и кварталната ликвидносна позиција. Одржувањето на соодветно ниво на ликвидни средства е под влијание и на законските барања, односно барањата на регулаторот за одржување на задолжителни ликвидни средства во износ утврден како % од главнината на Друштвото.

Во досегашното работење Друштвото било во можност да ги подмири сите доспеани обврски. Сите финансиски обврски на Друштвото доспеваат во рок од една година по 31 декември 2018.

Табелата подолу претставува анализа на обврските на Друштвото, по групи според остатокот на периодот сметан од датумот на Извештајот за финансиската состојба до датумот на доспевање.

Друштвото е изложено на ценовен ризик поради промена на објективната вредност на должничките хартии од вредност – државни обврзници класифицирани во портфолиото расположиви за продажба. Ефектот од промената на објективната вредност директно не влијае на резултатот од тековното работење, заради тоа што промените во објективната вредност се евидентираат во останата сеопфатна добивка. За управување со ризикот од промена на цената на инвестициите во должнички инструменти Друштвото го диверзифицира своето портфолио.

Ако цените на должничките хартии од вредност, за кои постои активен пазар (обврзници за денационализација), се зголемат/намалат за 0,5% на 31 декември 2018 година, а сите други варијабли останат исти капиталот на Друштвото ќе се зголеми/намали за МКД 341 илјада (2017: МКД 349 илјади).

Сава пензиско друштво а.д. Скопје  
 Белешки кон финансиските извештаи  
 на и за годината што завршува на 31 декември 2018

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

**3 Управување со ризици (продолжение)**

**В Ликвидносен ризик (продолжение)**

2018	Доспевање до 1 месец	Доспевање од 1 до 3 месеци	Доспевање од 3 месеци до 1 година	Доспевање од 1 до 5 години	Доспевање над 5 години	Вкупно
Останати финансиски обврски	5.889	3.260	3.709	-	-	12.858
<b>Вкупни обврски (договорен датум на доспевање)</b>	<b>5.889</b>	<b>3.260</b>	<b>3.709</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.858</b>

2017	Доспевање до 1 месец	Доспевање од 1 до 3 месеци	Доспевање од 3 месеци до 1 година	Доспевање од 1 до 5 години	Доспевање над 5 години	Вкупно
Останати финансиски обврски	5.563	610	5.112	-	-	11.285
<b>Вкупни обврски (договорен датум на доспевање)</b>	<b>5.563</b>	<b>610</b>	<b>5.112</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11.285</b>

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**З    Управување со ризици (продолжение)**

**Г    Оперативен ризик**

Оперативниот ризик е специфичен вид на ризик кој што настанува заради недостатоци или грешки при делувањето на внатрешните процеси, системи, луѓе или заради надворешни настани. Дефиницијата го вклучува и правниот ризик, а не го вклучува стратешкиот ризик и ризикот од губење на угледот (репутација).

Управувањето со оперативниот ризик е регулирано со Политиката за управување со ризици и со Методологијата за управување со оперативните ризици, каде е пропишана постапката за идентификација, оценка, следење и совладување на оперативните ризици, како и евиденција и известување за штетни настани од кои произлегуваат оперативни ризици во работењето на Друштвото.

Во континуитет се подобрува процесот на управување со оперативните ризици преку спроведување на повторна идентификација и оценка на нивото на значајност на оперативните ризици, како и пријава на реализирани оперативни ризици при редовното работење на Друштвото. Се врши доследна примена на Политиката за управување на ризиците во работењето на Сава пензиско друштво а.д. Скопје и на Методологијата и се спроведуваат активности за зголемување на нивото на едуцираност на вработените за идентификување, известување, следење и справување со оперативните ризици во работењето.

**Д    Управување со капитал**

Политиката на Друштвото е да одржува стабилност на капиталната база со цел да се задоволат законските барања, да се задржи довербата на пазарот и да се одржи идниот развој на бизнисот.

Според законските барања, капиталот на Друштвото треба да изнесува најмалку ЕУР 6.800 илјади, кога средствата на двата фонда со кои управува имаат вредност од ЕУР 500.000 илјади до ЕУР 600.000 илјади. На 31.12.2018 година, вредноста на двата фонда изнесува ЕУР 503.700 илјади, а капиталот на Друштвото, во износ од ЕУР 8.506 илјади е повисок од законски минималниот кој изнесува ЕУР 6.800 илјади.

**4    Проценки при примена на сметководствените политики**

Друштвото врши проценки и претпоставки кои влијаат на презентираниите износи на средствата и обврските. Друштвото врши резервирања на трошоци кои се однесуваат на тековната година, кои земајќи ги во предвид искуството од минатото, очекувањата за идните настани и влијанието на други фактори, се верува дека се разумни.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

<b>5</b>	<b>Приходи од камати на вложувања во депозити</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Приходи од камати на долгорочни депозити	7.317	4.791
	Приходи од камати на краткорочни депозити	630	543
	Приходи од камати на депозити по видување и депозити со оригинален рок на доспевање до 3 месеци	849	515
		<b>8.796</b>	<b>5.849</b>
<b>6</b>	<b>Приходи од камати од вложувања во хартии од вредност</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Приходи од камати на хартии од вредност расположиви за продажба	8.132	9.054
	Приходи од камати на хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	-	122
		<b>8.132</b>	<b>9.176</b>
<b>7</b>	<b>Останати приходи</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Приходи од укинати резервации	-	19
	Приходи од курсни разлики	783	3.034
	Приходи од трансфер на членови	98	104
	Останати приходи (приходи од минати години)	1.027	1.308
		<b>1.908</b>	<b>4.465</b>
<b>8</b>	<b>Материјални трошоци</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	Наемнини	6.031	6.002
	Транспортни трошоци	2.451	2.518
	Одржување и заштита	4.305	3.679
	Потрошена енергија	866	888
	Потрошени сировини и материјали	291	193
	Отпис на ситен инвентар	60	72
	Останати услуги	616	642
		<b>14.620</b>	<b>13.994</b>



**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

<b>9 Трошоци за вработени</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Плати	44.065	41.239
Придонеси за доброволно пензиско осигурување	1.189	1.165
Други надоместоци на вработените	2.784	2.777
Резервирања за користи на вработени	418	190
Трошоци за службени патувања	1.301	948
	<b>49.757</b>	<b>46.319</b>
Број на вработени на последниот ден од периодот	33	31
<b>10 Останати нематеријални расходи</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Ревизорски и консултантски услуги	3.766	3.275
Донација	139	207
Репрезентација	694	352
Банкарски услуги	184	166
Даноци и членарини	52	59
Курсни разлики	798	2.977
Надоместоци на членови на Надзорен одбор	238	145
Трошоци за камати	72	86
Останати расходи	567	865
	<b>6.510</b>	<b>8.132</b>
<b>11 Данок на добивка</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Данок на добивка	10.344	8.883
	<b>10.344</b>	<b>8.883</b>
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<b>Бруто добивка</b>	<b>101.820</b>	<b>87.189</b>
Пресметан данок по стапка од 10%	10.182	8.719
<b>Зголемен за :</b>		
- Непризнати расходи за даночни цели	394	323
<b>Намален за :</b>		
- Извршени вложувања од добивката	(232)	(159)
<b>Данок на добивка</b>	<b>10.344</b>	<b>8.883</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**12 Парични средства и парични еквиваленти**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Депозити со оригинален рок на достасување до 3 месеци	6.038	48.088
Трансакциска сметка	1.474	710
Парични средства во благајна	15	19
	<b>7.527</b>	<b>48.817</b>

Заради споредливост, во износот на депозити со оригинален рок на доспевање до 3 месеци, за 2017 година, е вклучена недоспеана камата во износ од 88 илјади МКД, која во финансиските извештаи за 2017 година е презентирана во позицијата депозити.

**13 Депозити**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Орочени депозити во домашни банки	334.208	182.875
- Тековни	162.419	38.175
- Нетековни	171.789	144.700

Краткорочните депозити се пласирани во:

- Уни Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 1 година (2017: Стопанска Банка АД Битола 1 година) и каматна стапка од 2,5% (2017: 2,4% и 2,5%)

Долгорочните депозити се пласирани во:

- Охридска Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години (2017: 3 години) и каматна стапка од 3,35% и 3,20% (2017: 3,35%).
- Стопанска Банка АД Битола со оригинален рок на доспевање од 3 години (2017: 3 години) и каматни стапки од 4,10% и 4,30% (2017: 3,5%).
- Уни Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 и 5 години (2017: 3 години) и каматна стапка од 3,25% и 4% (2017: 3,25%).
- НЛБ Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 5 години (2017: 3 и 5 години) и каматна стапки од 2,75% (2017: 2,35% и 2,75%).
- Халкбанк АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2 и 3 години (2017: 2 години) и каматна стапка од 3,1%, 3,3% и 3% (2017: 3,1%, 3,3% и 3,6%).
- Силк Роуд Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 3 години (2017: 3 години) и каматна стапка од 3% (2017: 3,4%).
- Централна Кооперативна Банка АД Скопје со оригинален рок на доспевање од 2 години (2017: 2 години) и каматна стапка од 3% и 3,3% (2017: 3% и 3,3%).
- Стопанска Банка АД Скопје со оригинален рок од 3 години (2017: 3 години) и каматна стапка од 3% (2017: 3%).

Износот на долгорочни депозити вклучува недоспеана камата од МКД 1.891 илјади (2017: МКД 582 илјади).

Заради споредливост, од износот на депозити, за 2017 година, е исклучена недоспеана камата на депозит со оригинален рок на доспевање до 3 месеци, во износ од 88 илјади МКД, која во финансиските извештаи за 2017 година е презентирана во позицијата депозити.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

14 Хартии од вредност	2018	2017
<b>Расположливи за продажба:</b>		
Државни обврзници	185.627	232.003
	<b>185.627</b>	<b>232.003</b>
<b>* Движење на хартии од вредност</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Почетна состојба	232.003	227.625
Курсни разлики	14	64
Камата додадена на главница	(791)	8.209
Купувања	7.067	45.914
Продажби	(61.076)	(55.093)
Промена во фер вредност	8.410	5.284
	<b>185.627</b>	<b>232.003</b>

Државните обврзници вклучуваат:

- S Обврзници за денационализација (09) во износ од МКД 636 илјади (2017: МКД 922 илјади) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2011 до 1 јуни 2020.
- S Обврзници за денационализација (10) во износ од МКД 3.850 илјади (2017: МКД 5.139 илјади) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2012 до 1 јуни 2021.
- S Обврзници за денационализација (13) во износ од МКД 6.034 илјади (2017: МКД 6.931 илјади) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2015 до 1 јуни 2024.
- S Обврзници за денационализација (14) во износ од МКД 28.820 илјади (2017: МКД 32.024 илјади) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2016 до 1 јуни 2025.
- S Обврзници за денационализација (15) во износ од МКД 22.472 илјади (2017: МКД 24.716 илјади) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2017 до 1 јуни 2026.
- S Обврзници за денационализација (16) во износ од МКД 6.404 илјади (2017: МКД 0 ) со каматна стапка од 2% годишно. Главницата доспева во 10 еднакви годишни рати почнувајќи од 1 јуни 2018 до 1 јуни 2027.
- S Континуирана ДО2013/11-0418дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 5.045 илјади), со каматна стапка од 4,9% годишно. Главницата доспева во април 2018.
- S Континуирана ДО2013/13-0518дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 7.082 илјади), со каматна стапка од 4,9% годишно. Главницата доспева во мај 2018.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**14 Хартии од вредност (продолжува)**

- Континуирана ДО2013/23-0718дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 4.565 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во јули 2018.
- Континуирана ДО2013/25-0818дк во износ од 0 (2017: МКД 4.077 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во август 2018.
- Континуирана ДО2013/28-1018дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 14.302 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во октомври 2018.
- Континуирана ДО2013/31-1118дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 15.372 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во ноември 2018.
- Континуирана ДО2013/35-1218дк во износ од МКД 0 (2017: МКД 2.049 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во декември 2018.
- Континуирана ДО2014/08-0319дк во износ од МКД 2.033 илјади (2017: МКД 2.059 илјади), со каматна стапка од 4,6% годишно. Главницата доспева во март 2019.
- Континуирана ДО2014/18-0824дк во износ од МКД 2.341 илјади (2017: МКД 2.260 илјади), со каматна стапка од 5% годишно. Главницата доспева во август 2024.
- Континуирана ДО2015/18-0525дк во износ од МКД 15.801 илјади (2017: МКД 15.026 илјади), со каматна стапка од 3,5% годишно. Главницата доспева во мај 2025.
- Континуирана ДО2015/35-0825дк во износ од МКД 2.183 илјади (2017: МКД 2.072 илјади), со каматна стапка од 3,5% годишно. Главницата доспева во август 2025.
- Континуирана ДО2016/03-0131дк во износ од МКД 46.024 илјади (2017: МКД 42.460 илјади), со каматна стапка од 4,3% годишно. Главницата доспева во јануари 2031.
- Континуирана ДО2016/23-1031дк во износ од МКД 5.755 илјади (2017: МКД 5.289 илјади), со каматна стапка од 4,3% годишно. Главницата доспева во октомври 2031.
- Континуирана ДО2017/05-0132дк во износ од МКД 1.641 илјади (2017: МКД 1.501) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во јануари 2032.
- Континуирана ДО2017/08-0332дк во износ од МКД 4.376 илјади (2017: МКД 4.002) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во март 2032.
- Континуирана ДО2017/14-0532дк во износ од МКД 2.083 илјади (2017: МКД 1.903) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во мај 2032.
- Континуирана ДО2017/20-0732дк во износ од МКД 14.167 илјади (2017: МКД 12.931) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во јули 2032.
- Континуирана ДО2017/19-0732дк во износ од МКД 10.876 илјади (2017: МКД 9.929) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во јули 2032.
- Континуирана ДО2017/27-0932дк во износ од МКД 4.345 илјади (2017: МКД 3.963) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во септември 2032.
- Континуирана ДО2017/32-1032дк во износ од МКД 2.177 илјади (2017: МКД 1.985) со каматна стапка од 3,8% годишно. Главницата доспева во октомври 2032.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**14 Хартии од вредност (продолжува)**

Во износот на обврзниците е вклучена и камата од МКД 3.609 илјади (2017: МКД 4.399 илјади).

Објективната вредност на континуираните обврзници е проценета врз основа на параметри како што се каматните стапки и дисконтираните идни парични текови, користејќи ги стапките кои се тековно важечки за должнички инструменти под слични услови, кредитниот ризик и периодот на доспевање. Проценетата објективна вредност на континуираните обврзници е повисока, споредено со нивната амортизирана набавна вредност, за МКД 12.057 илјади.

**15 Останати финансиски средства**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Однапред пресметани приходи (управувачка провизија)	11.338	9.848
Побарување за надоместок од придонеси	689	1.050
Останати побарувања	-	-
	<b>12.027</b>	<b>10.898</b>

**16 Останати средства**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Однапред платени трошоци	559	233
Залиха на резервни делови	-	167
Останати средства	122	46
	<b>681</b>	<b>446</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**17 Материјални вложувања**

Набавната вредност на материјалните вложувања, соодветната амортизација и сегашната вредност на 31 декември 2018 година е прикажана подолу:

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2018</b>	<b>3.255</b>	<b>6.219</b>	<b>3.665</b>	<b>13.139</b>
Нови набавки	-	2.071	49	2.120
Расходување	-	-	(89)	(89)
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2018</b>	<b>3.255</b>	<b>8.290</b>	<b>3.625</b>	<b>15.170</b>
<b>Исправка на вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2018</b>	<b>3.191</b>	<b>5.134</b>	<b>3.554</b>	<b>11.879</b>
Амортизација за годината	64	485	54	603
Расходување	-	-	(89)	(89)
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2018</b>	<b>3.255</b>	<b>5.619</b>	<b>3.519</b>	<b>12.393</b>
<b>Сметководствена вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2018</b>	<b>64</b>	<b>1.085</b>	<b>111</b>	<b>1.260</b>
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2018</b>	<b>-</b>	<b>2.671</b>	<b>106</b>	<b>2.777</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

*(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)*

**17 Материјални вложувања (продолжува)**

	Моторни возила	Компјутери	Мебел и останата опрема	Вкупно
<b>Набавна вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2017</b>	<b>4.339</b>	<b>6.007</b>	<b>3.954</b>	<b>14.300</b>
Нови набавки	-	741	32	773
Расходување	(1.084)	(529)	(321)	(1934)
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2017</b>	<b>3.255</b>	<b>6.219</b>	<b>3.665</b>	<b>13.139</b>
<b>Исправка на вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2017</b>	<b>3.684</b>	<b>5.242</b>	<b>3.795</b>	<b>12.721</b>
Амортизација за годината	335	421	68	824
Расходување	(828)	(529)	(309)	(1.666)
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2017</b>	<b>3.191</b>	<b>5.134</b>	<b>3.554</b>	<b>11.879</b>
<b>Сметководствена вредност</b>				
<b>Состојба на</b>				
<b>01.01.2017</b>	<b>655</b>	<b>765</b>	<b>159</b>	<b>1.579</b>
<b>Состојба на</b>				
<b>31.12.2017</b>	<b>64</b>	<b>1.085</b>	<b>111</b>	<b>1.260</b>

На 31.12.2018 година Друштвото нема дадено материјални средства како залог.

На 31.12.2018 година бруто сметководствената вредност на целосно амортизирани материјални средства, кои сè уште имаат употребна вредност изнесува МКД 11.573 илјади.

Сава пензиско друштво а.д. Скопје  
 Белешки кон финансиските извештаи  
 на и за годината што завршува на 31 декември 2018

(сите износи се во илјади Денари, освен ако не е поинаку наведено)

18 Нематеријални вложувања

	<u>Софтвер и лиценци</u>
<b>Набавна вредност</b>	
<b>Состојба на 01.01.2018</b>	<b>18.016</b>
Нови набавки	386
Расходување	(878)
<b>Состојба на 31.12.2018</b>	<b>17.524</b>
<b>Амортизација</b>	
<b>Состојба на 01.01.2018</b>	<b>15.326</b>
Амортизација за годината	1.156
Расходување	(878)
<b>Состојба на 31.12.2018</b>	<b>15.604</b>
<b>Сегашна вредност</b>	
<b>На 1 Јануари 2018</b>	<b>2.690</b>
<b>На 31 Декември 2018</b>	<b>1.920</b>
	<u>Софтвер и лиценци</u>
<b>Набавна вредност</b>	
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>17.540</b>
Нови набавки	874
Расходување	(398)
<b>Состојба на 31.12.2017</b>	<b>18.016</b>
<b>Амортизација</b>	
<b>Состојба на 01.01.2017</b>	<b>14.633</b>
Амортизација за годината	1.091
Расходување	(398)
<b>Состојба на 31.12.2017</b>	<b>15.326</b>
<b>Сегашна вредност</b>	
<b>На 1 Јануари 2017</b>	<b>2.907</b>
<b>На 31 Декември 2017</b>	<b>2.690</b>

На 31.12.2018 година бруто сметководствената вредност на целосно амортизирани нематеријални средства, кои сè уште имаат употребна вредност изнесува МКД 11.526 илјади.



**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)




**19 Останати финансиски обврски**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Обврски спрема добавувачи	1.447	631
Пресметани трошоци	11.355	10.638
Останати обврски	56	16
	<b>12.858</b>	<b>11.285</b>
Тековни	12.858	11.285
Нетековни	-	-

**20 Обврски за користи на вработените**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Обврски за резервирања за користи на вработени	1.629	1.493
	<b>1.629</b>	<b>1.493</b>

Друштвото прави Резервирања за користи за вработените: јубилејни награди и отпремнина за пензионирање. Износот на резервирањата за јубилејни награди и отпремнина за пензионирање се утврдува земајќи ги предвид следните претпоставки:

-  Дисконтен фактор од 2% (за период од 1 до 9 години) и 3,4% (за период од 10+ години) (2017: 1,85% и 3,9%).
-  Број на вработени подобни за правото на користи и
-  Идните зголемувања на платите имајќи го во предвид општиот индекс на зголемување на плати, промоциите и зголемувањата на платите како резултат на зголемување на минатиот труд. Користена е стапка за долгорочен раст на плати од 3,11% (2017: 3,09%).

<b>2018</b>	<b>Отпремнина за пензионирање</b>	<b>Јубилејни награди</b>	<b>Вкупно</b>
<b>Состојба на 1 Јануари</b>	<b>418</b>	<b>1.075</b>	<b>1.493</b>
Нови резервации	44	374	209
Искористени резервации	-	(133)	(133)
Зголемување во дисконтираниот износ	10	32	42
Трансфер во останата сеопфатна добивка	(191)	-	18
	<b>281</b>	<b>1.348</b>	<b>1.629</b>
Тековни	-	-	-
Нетековни	<b>281</b>	<b>1.348</b>	<b>1.629</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**20 Обврски за користи на вработените (продолжува)**

2017	Отпремнина за пензионирање	Јубилејни награди	Вкупно
<b>Состојба на 1 Јануари</b>	<b>299</b>	<b>911</b>	<b>1.210</b>
Нови резервации	40	150	190
Искористени резервации	-	(19)	(19)
Зголемување во дисконтираниот износ	10	33	43
Трансфер во останата сеопфатна добивка	69	-	69
	<b>418</b>	<b>1.075</b>	<b>1.493</b>
Тековни	-	-	-
Нетековни	418	1.075	1.493

**21 Останати обврски**

	2018	2017
Обврски спрема вработени	3.786	9.546
	<b>3.786</b>	<b>9.546</b>

**22 Одложени даноци**

Одложен данок се пресметува заради привремените разлики помеѓу вредностите кои се користат како основа заради оданочување и сметководствените вредности на средствата и обврските заради финансиско известување. Тековната важечка даночна стапка е користена за утврдување на одложениот данок на добивка.

	Средства		Обврски	
	2018	2017	2018	2017
Хартии од вредност- расположливи за продажба	-	-	(1.313)	(472)
			<b>(1.313)</b>	<b>(472)</b>
Тековни			(1.313)	(472)

Движење на одложените даночни обврски:

	На 1 јануари 2018	Признаен во БУ	Признаен во останата сеопфатна добивка	На 31 декември 2018
	Хартии од вредност- расположливи за продажба	472	-	841
<b>Одложени даночни обврски</b>	<b>472</b>	<b>-</b>	<b>841</b>	<b>1.313</b>

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**23 Основна главнина**

На 31 декември 2018 година, основната главнина на Друштвото се состои од 21.200 акции (31 декември 2017 година: 21.200 обични акции). Номиналната вредност по акција изнесува 100 ЕУР искажана во денарска противвредност по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на издавањето на акциите.

Акциите носат право на глас во Собранието на Друштвото, право на исплата на дел од добивката (дивиденда) и право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата односно стечајната маса на Друштвото. Секоја акција на имателот му носи право на еден глас на собранието на акционери.

Акционер	Број на акции	Вредноста на акција во ЕУР	Вредност во ЕУР	Учество во %
Позаваровалница Сава ДД	21.200	100	2.120.000	100%
<b>ВКУПНО</b>	<b>21.200</b>		<b>2.120.000</b>	

Вкупната вредност на основната главнина изразена во МКД, по среден курс на Народна Банка на Република Македонија на денот на издавањето на акциите изнесува МКД 130.001 илјади.

**24 Акумулирана добивка**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Акумулирана добивка- ограничена за распределба	255.322	203.524
Акумулирана добивка- слободна за распределба	104.911	97.944
	<b>360.233</b>	<b>301.468</b>

Согласно законските барања, капиталот на Друштвото треба да изнесува најмалку ЕУР 6.800 илјади (МКД 418.166 илјади), кога средствата на двата фонда со кои управува Друштвото ќе имаат вредност помеѓу ЕУР 500.000 илјади и ЕУР 600.000 илјади. Акумулираната добивка, како дел од капиталот има значајно влијание во достигнувањето на овој износ. Друштвото е должно во секое време да го одржува овој износ на главнина, па според тоа акумулираната добивка не може целосно да се распредели на акционерите.

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**25 Трансакции со поврзани субјекти**

Поврзани субјекти на Друштвото согласно член 3, став 5 од Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување и член 4, став 12 од Законот за доброволно капитално финансирано пензиско осигурување се: Сава Ре дд Љубљана, Сава осигурување а.д Скопје, Сава стејшн Скопје, Сава осигурување Подгорица, како и членовите на клучниот менаџерски персонал. Состојбата на вкупните вложувања и вкупниот обем на остварени трансакции со поврзаните субјекти изнесуваат:

**Сава осигурување АД Скопје**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Извештај за сеопфатна добивка</i>		
Осигурување на материјални средства -опрема	10	11
Доброволно здравствено осигурување	128	-
Премии за осигурување на менаџери	133	177
Други премии за осигурување	20	60
	<b>291</b>	<b>248</b>

**Побарувања и обврски**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Обврски за извршени услуги	393	-

**Сава Осигурување Подгорица**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Извештај за сеопфатна добивка</i>		
Префактурирање на т-ци за службено патување	22	-

**Сава Стејшн Скопје**

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
<i>Извештај за сеопфатна добивка</i>		
Услуги за регистрација	2	5

**Сава пензиско друштво а.д. Скопје**  
**Белешки кон финансиските извештаи**  
**на и за годината што завршува на 31 декември 2018**

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

**Трансакции со клучниот менаџерски персонал**

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото вклучени во Трошоци за вработените (белешка 9) се како што следува:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Краткорочни користи за клучниот менаџерски персонал	21.022	16.553
Долгорочни користи за клучниот менаџерски персонал	70	2.086

Вкупните надомести на членовите на Надзорниот Одбор, кои не се вработени во Друштвото, вклучени во Останати нематеријални расходи (белешка 10) се како што следува:

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Надомести за членови на НО (надворешни лица)	238	145

**26 Обврски по основ на оперативен лизинг**

Обврските по основ на оперативен лизинг произлегуваат од договорите за оперативен лизинг со НЛБ Банка АД Скопје.

	<b>2018</b>	<b>2017</b>
До една година	3.360	.360
Од една година до пет години	-	-
Над пет години	-	-
<b>Вкупно</b>	<b>3.360</b>	<b>3.360</b>

**27 Неизвесни обврски**

Во тек се две судски постапки против Друштвото, за утврдување на ништовност на договори за членство во задолжителен пензиски фонд. Во случај на судска пресуда во корист на тужителите, средствата на тужителите ќе се пренесат од задолжителниот пензиски фонд во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Р.Македонија, а Друштвото ќе ги сноси само судските трошоци за постапка. Во месец јануари 2019 година тужителите доставија Изјави за престанување на членство во задолжителниот пензиски фонд, по што престана нивното членство. Судот треба да одлучи кој ќе ги сноси трошоците, со оглед на тоа да ниту една страна не успеала во спорот (настанале законски измени по кои спорите станаа беспредметни).

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Настани по датумот на известување

### *Измена на Закон за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување*

Во Сл. Весник на Р. Македонија бр. 245/2018, од 28.12.2018 година, со примена од 01.01.2019 година објавена е Измена на Законот за задолжително капитално финансирано пензиско осигурување.

Позначајни измени:

- S** се менуваат критериумите за членство во задолжително капитално финансирано пензиско осигурување, односно се брише критериумот за прво вработување после 01.01.2003 година и се заменува со нов критериум за членство – сите осигуреници кои по 1 јануари 2019 година при првото пристапување во задолжително пензиско и инвалидско осигурување се помлади од 40 години, како единствен критериум за влез во втор столб.
- S** се вршат измени во одредбите кои се однесуваат на категории на осигуреници со стаж на осигурување со зголемено траење (бенифициран стаж). Овие членови ќе бидат исклучени од членство во втор столб, поради краткиот период на осигурување и раното пензионирање (бенифициран стаж).
- S** се вршат измени во одредбите кои се однесуваат на тековните членови на задолжителните пензиски фондови родени пред 1 јануари 1967 година - да им престане членството во задолжителните пензиски фондови и да се вратат во осигурување само во прв пензиски столб.
- S** се воведува месечен надоместок за Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, на товар на пензиските друштва во износ од 0,1%, од секој уплатен придонес во задолжителниот фонд, со кој управува Друштвото.

Согласно законските одредби, сметките на вкупно 13.369 членови во задолжителниот пензиски фонд, родени пред 1 јануари 1967 година и оние со бенифициран стаж, се затворени на 1 јануари 2019, а нивните средства во износ од околу 2,2 милијарди МКД ќе се трансферираат кон Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Македонија, sukcesивно во период од 6 месеци, до 30 Јуни 2019 година.

На 1 Октомври 2019 година, ќе се изврши затворање на сметките на сите членови кои по сопствен избор пристапиле во задолжителниот фонд, а не доставиле изјава за прекинување или продолжување на членството во задолжителниот фонд. Рокот за префрлање на средствата во ПИОМ за овие членови е 31 Октомври 2019 година.

Друштвото е во фаза на оценка на ефектите, кои овие измени ќе ги имаат врз резултатот на Друштвото, во 2019 година и понатаму.

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## 28 Настани по датумот на известување (продолжува)

### *Измени во даночната регулатива*

Во Сл.весник на Р. Македонија бр. 241/2018, од 26.12.2018 година објавен е Закон за данок на личен доход. Законот е со примена од 1 јануари 2019 година.

Позначајни измени:

- Се врши поделба на доходот на две групи:
  - Доход од работа (доход од труд) вклучително и доход од авторски права, доход од самостојна дејност и продажба на сопствени земјоделски производи. Кај овие видови на доход се воведува прогресивно оданочување.
  - Доход од капитал. Кај овој вид на доход се воведува единствена стапка за оданочување од 15%.
- Се врши зголемување на даночното намалување кај платите и пензии;
- Промени во приходите на кои не се плаќа данок;
- Намалување на даночното ослободување кај приходите од авторски права и доход од закуп.

Во Сл.весник на Р. Македонија бр. 248/2018 од 31.12.2018 објавен е Закон за дополнување на Законот за данок на добивка. Измените на Законот за данок на добивка, ќе бидат во примена од 1 јануари 2019 година, односно ќе се применуваат при составување на Даночниот биланс за 2019 година и понатаму.

Позначајни измени:

- Се вршат позначајни измени во делот на непризнати расходи;
- Се менуваат условите под кои се користи намалување на пресметаниот данок по основ на донации во спортот;
- Се врши допрецизирање на утврдувањето на даночната основа за пресметување на данокот на добивка;
- Се менува даночниот третман на одобрените заеми;
- Се врши доуредување на одредбите кои се однесуваат на трансферните цени;
- Промени во даночниот третман на трошоците за исправка на вредноста на ненаплатените побарувања;
- Извршено е намалување на критериумот за тенка капитализација;
- Направено е појаснување во врска со правото на намалување на даночната основа по основ на реинвестирана добивка;
- Други измени.

(сите износи се прикажани во илјади Денари освен доколку не е поинаку наведено)

## **28 Настани по датумот на известување (продолжува)**

### *Измена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување*

Во Сл. Весник на Р. Македонија бр. 247/2018, од 31.12.2018 година, со примена од 01.01.2019 година, објавена е Измена на Законот за придонеси од задолжително социјално осигурување.

Со измената се пропишува стапката по која ќе се пресметува и плаќа придонес за задолжително пензиско и инвалидско осигурување да изнесува 18,8% (18,4% во 2019 година), односно стапката по која се плаќа придонес за здравствено осигурување да изнесува 7,5% (7,4% во 2019 година).

### *Промена на Банка чувар на имот*

Во 2018 година, Друштвото започна постапка за добивање на согласност за промена на Банка чувар на имот, пред Агенцијата за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување. Барањето за добивање на согласност, со пропратната документација, е доставено до Агенцијата во декември 2018 година, а согласноста е добиена на 31 јануари 2019 година. На 21 февруари 2019 година, склучени се Договори за вршење работи чувар на имот на пензиските фондови со НЛБ Банка АД Скопје, кои ќе стапат во сила по извршен пренос на средствата на фондовите кај новата банка чувар на имот. Преносот ќе се изврши во рокови и на начин утврден во законската регулатива.

### *Други измени*

На 8 Јануари 2019 година, започна котацијата на државните обврзници на Официјалниот пазар на Македонската берза за хартии од вредност. Континуираните обврзници, кои Друштвото ги држи во портфолио расположливи за продажба, се вреднуваат по објективна вредност, која се утврдува со користење на пазарни претпоставки, во отсуство на пазарна цена. Со почеток на котацијата и со појава на пазарна цена, континуираните обврзници кои ќе добијат пазарна цена, ќе се вреднуваат по пазарна цена.

Во февруари 2019 година Заваровалница Триглав д.д. од Република Словенија достави Барање за основање на друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови. Процесот за основање ќе се одвива под целосна контрола од страна на Агенцијата согласно македонското законодавство.